



## ГРАД СКОПЈЕ

Согласно член 4 од Правилникот за користење на финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Градот Скопје за купување електричен тротинет во 2020 година со бр. 08-4182/1 од 29.05.2020 година, а во врска со Одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓаните на подрачјето на Градот Скопје за купување електрични тротинети во 2020 година(„Службен гласник на Град Скопје“ број 6/20), Градот Скопје објавува

### ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување електрични тротинети во 2020 година

#### 1. Опис на јавниот повик

1.1. Градот Скопје, со цел да ги стимулира жителите на град Скопје за користење на електрични тротинети, на граѓаните кои ќе купат нов електричен тротинет од РС Македонија од 01.01.2020 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, но не подоцна од 30.11.2020 година, ќе им надомести дел од трошоците направени при купување на електричен тротинет.

1.2. Средствата што Градот Скопје ќе ги субвенционира се во износ од 30% од вредноста на тротинетот, но не повеќе од 7.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

1.3. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот „прв дојден, прв у службен“.

#### 2. Право на учество на Јавниот повик

Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на Град Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чайр и Шуто Оризари), кои ќе купат нов електричен тротинет од РС Македонија од 01.01.2020 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, но не подоцна од 30.11.2020 година, и кои ги исполнуваат условите од овој Јавен повик.

#### 3. Услови што треба да ги исполни барателот

Барателот треба да ги исполни следниве услови:

- да е жител на Град Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чайр и Шуто Оризари),
- да нема искористено субвенција за купување на електричен тротинет од Град Скопје,
- новиот електричен тротинет да го купи во РС Македонија од 01.01.2020 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, но не подоцна од 30.11.2020 година.

#### **4. Начин на пријавување на Јавниот повик**

4.1. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите за учество на Јавниот повик се исполнети, барателот до Град Скопје треба да достави:

- барање за субвенција за купување на еден електричен тротинет (Барањето може да се подигне во архивата на Град Скопје или да се обезбеди од интернет страницата на Градот: [www.skopje.gov.mk](http://www.skopje.gov.mk)),
- доказ за жителство во Град Скопје, со доставување копија на важечка лична карта на барателот,
- фотокопија од трансакциска сметка на барателот,
- изјава дека барателот досега нема искористено субвенција за купување на електричен тротинет од Град Скопје,
- доказ дека е извршено купување на нов електричен тротинет од РС Македонија, и тоа со оригинал фискална сметка издадена во РС Македонија, со датум од 01.01.2020 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, но не подоцна од 30.11.2020 година, при што задолжително е тротинетот да е целосно отплатен и плаќањето на рати не се прифаќа

4.2. Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на субвенција за купување на еден електричен тротинет

4.3. Барањето за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување електричен тротинет во 2020 година, заедно со потребната документација, граѓаните во затворен плик ги доставуваат до соодветната Комисија, преку Архивата на Град Скопје, бул.Илинден бр.82, секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот.

4.4. На плилот треба да е наведено “Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување електрични тротинети во 2020 година “

4.5. Архивата на Град Скопје примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

#### **5. Начин на спроведување на Јавниот повик**

5.1. За спроведување на јавниот повик Градоначалникот формира Комисија за спроведување на Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување електрични тротинети во 2020 година.

5.2. Градот Скопје, во зависност од динамиката на пристигнување на пријавите, периодично ќе ја известува јавноста за преостанатите средства, се до нивно целосно искористување, но не подоцна од 30.11.2020 година.

5.3. Исплатата на средствата ќе се врши сукcesивно, според редот на пристигнати барања, се до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена.

5.4. Доколку бидат исцрпени предвидените финансиски средства, Градот Скопје ќе го објави завршувањето на Јавниот повик преку својата веб страна.  
Финансиските средства ќе се сметаат за исцрпени односно доделени кога на предлог на комисијата, Градоначалникот ќе донесе решение за исплата на средствата.

## **6. Начин на остварување на правото на надоместок**

6.1. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата ќе донесе решение за усвојување на барањето на барателите кои ги исполниле условите согласно Јавниот повик

6.2. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата ќе ги извести за неусвојување на барањето барателите кои ги не исполниле условите согласно Јавниот повик.

ГРАД СКОПЈЕ